

Орелот од Кондово во тајна мисија ги посети Вратница, Бит-пазар, а се подготвува да направи уште поголем "бум со дум-дум" во Македонија.

Додека орелот е под заштита на политичкиот орел ситуацијата е статус-кво. Полицијата и натаму ќе може да шета со рацете во џебови, а криминалците ќе си ја бркаат својата работа, создавајќи криза и тероризам.

■ Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



ОД СОВЕТОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЛЕТАРГИЧНИ ПОРАКИ

МЕЃУ ИНЕРТНОСТА НА ВЛАСТА И ОРЕЛОТ НА КРАСНИЌИ

Безбедносната ситуација во Македонија е стабилна, оценуваат политичарите, иако пред одредено време имаше сериозни инциденти, кои за среќа на обичниот паталец-народот, не предизвикаа човечки жртви. Сепак, опасноста која демне од Кондово, потоа вооружениот грабеж во Чаир, нè упатува на сосема друга констатација која за разлика од политичката обландирана слика, нè предупредува дека во земјава опасно се живее. Тероризмот е во експанзија и тој може секој момент да избегне од контрола, бидејќи институциите на системот не се убедливи во своите мерки за отстранување на опасноста. Таа се шири како шумски пожар, кој може да се појави на секое место и во секое време. Во ваквата рашомонијада најдобро се снаоѓаат криминалците и екстремистите, кои сакале или не очигледно го обединија регионот. Македонија ја крстарат и домашни и надворешни екстремисти, кои пристигнаа од Косово без да бидат спречени во своите лоши намери. Добре дојде им посака Агим Красниќи, кој од губитник и од локален каубоец, полека но сигурно, благодарение на инертноста на власта, на по-

лицијата, се претвора во нов албански херој, орел кој високо лета поради желбите на домашните политичари. Тие се кријат зад неговиот "орел".

КУЧИЊАТА САМО ЛААТ

Во овој момент некој сака да му никнат "орелски крилја" затоа што сака и Струга, и Дебар, и Кичево, и Гостивар, и Тетово, и Скопје, и Куманово заедно со Липково, да го

на Советот за безбедност? Куртоазно видување или "бацнување"! Демек сè ни е рамно, па можеме да си играме домино. Но, што стана со откривањето на сторителите на нападот на полициската станица во селото Вратница? Што стана со откривањето на сторителите на подметнатиот експлозив пред полициската станица на Бит-пазар? Се думаме, оти нема кој јансата да ни ја отстрани од градите. И така за-

во улогата. Затоа, фала му на Бога постои друга формула, ги прекрстивме во криминалци, бидејќи сè уште не е созреана ситуацијата повторно да ги наречеме "борци за човекови права" и токму тогаш, и само тогаш ќе смејеме да го изведеме спектаклот од тетовското Кале, односно нарачаниот дебакл од Арачиново.

"ШОТЕ МОРЕ МАШАЛА"

На екстазата ќе почекаме, бидејќи геодетите ги утнале мерките. Советот процени дека сè уште немаме достоин противник, иако непријателот, како хиена пред телевизиските камери, шеретски игра "шоте море шоте, машала". Само во сликањето сме им голема конкуренција. Лежерно и во спортски стил во Клубот на пратениците се испосликаа сите, од власта до опозицијата. Сите беа на број, иако овците одамна не ни се на број. Во ваква ситуација некој ќе рече: "Аман...само така можеме да функционираме". Но, има ли крај на проблемов?! Наравоучение: Сред бел ден се прошета филозофот со запалена ламба за да пронајде луѓе. Но, тој не пронајде луѓе во земјава.



ЗАДУМАНИ И ВЉУБЕНИ ВО СЕБЕ

види во една ново-стара држава. На тој пат никој не им стои, бидејќи карваните си врват, а кучињата и натаму само си лаат. Што всушност се случуваше на седницата

думани во себе му пркосиме на тероризмот, а во меѓувреме, за да бидеме во тренд, во мода, мораме да не го налутиме непријателот, на кој во овој момент му нема рамен